

СРАМ ДОКТ

Одбраната на каузата е најсветата работа за еден народ, за една земја. Тоа е долг кон генерациите зад нас, кои многу повеќе работеле од нас денес, за да ги зачуваат името и идентитетот. Благодарение на нив ние денес сè уште сме Македонци. Нивните лузни, рани од куршуми, скршеници, трауми и солзи низ кои поминале, неколкукратно се поголеми и позначајни од денешното седење и дремење по кафулињата и трач-локациите на бројни и бројни Македонци, во кои и сами не знаат што прават освен што ликуваат и критикуваат. Да, секогаш мислата им е да фатат "џенем" по белосветските патишта, зашто таму ќе биле господа, а овде само клошари. Со два збора кажано, кренале раце од македонштината.

Размислата за вадење бугарски пасош веќе не е срамен и предавнички чин ниту, пак, тоа е одењето на летување и на зимување во Грција. За нив не е срамно кога иредентистите од истокот и од југот во документите, кои ќе им ги поттурат, ќе ги натераат да напишат дека се Бугари, плукајќи врз коските на прадедо им, ниту ако од Солун се вратат со пребојадисани регистарски таблички, со добиени национални навреди и искинати церади на возилата.

Иако, за среќа, таа бројка е мала, сепак е доволно голема за да можат соседните пропагандисти да удрат врз националното постоење на македонскиот народ и неговата засебност и различност од другите.

Од друга страна, пак, и Македонија како држава неопходно мора да изгради сопствена стратегија за одвраќање на поединците и на малите групи Македонци од проклетите сценарија во кои учествуваат. Тие и таквите се недоволно силни да ја издржат македонската борба за сопственост, психички се




Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

неподготвени да го преземат ризикот да ѝ помогнат на државата, тогаш кога ѝ е најпотребно. Тоа не ја оправдува нивната лекоумна постапка да го прегазат своето, да плукнат на својата крв.

Точно, нема суд кој може тоа да го казни. Но, има други чекори кои ќе ги вразумат и духовно ќе ги ресоцијализираат. Столбот на срамот е секогаш место на кое образите црвенеат, очите темнеат, косата белее, на кое своите те откажуваат од свој.

Само така се брани каузата, само така се бранат народот и државата. Се накотиле бројни одродници и велепредавници. Доколку не може некој да ги спречи во мисијата со која тргнале, барем може да им го покаже местото каде повеќе не можат да бидат.



О ткако Македонија поднесе тужба против Грција пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг, преговорите за името станаа апсурдни и ставени во втор план. Повеќе ќе ја нема онаа иницијатива од двете страни да се седне на преговарачката маса, да се разговара и да се вкрстат копјата, кои секогаш знаеја да го кренат националниот адреналин кај двете нации. Спласнува и желбата на Метју Нимиц да направи нешто повеќе од она што досега неуспешно го работеше. Нештата станаа драстично видеоизменети. Македонија ги заплетка грчките планови кои имаа европско покритие. Европските дипломати не веруваа дека мала земја како Македонија може да се реши да преземе таков ризичен чекор, со кој се развлекува нејзиното интегрирање во влијателните институции. Мислеа ќе потклекне, ќе се откаже, ќе падне на тестот за кондиција по темпото кое Грција го наметна од позиција на сила.

Но, Македонија уште еднаш покажа и докажа дека националниот идентитет, автентичност и правото да бидеш она што си, е многу побитна работа од едноставната и веќе непопуларна партиципација во НАТО или во ЕУ.

НИ АНТИМАКЕДОНСКИ РИНИ И ЗАГОВОРИ

Како одминува времето, сè повеќе народи од земјите апликанти оценуваат дека тоа се континентални заедници, во кои не цветаат рози, кои се соочуваат со бројни финансиски и административни проблеми и дека заедништвото со нив не носи гаранции за општеството, онака како што тоа се претставува во јавноста.

Приказните дека Македонија не може да опстои и да постои како држава доколку таа не стане членка на овие воено-економски алијанси, се одамна излитени и потрошени фрази, кои служат за потребите на опозиционите фактори, како дома, така и на меѓународен план. Еве, како држава сме надвор од



ЏОЗЕФ И ВАКНИН СО УТОПИСКИ ЗАГОВОР ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА!?

Мора да сфатиме дека Македонци постојат и надвор од Грција. Грчките Македонци ќе сфатат дека кон крајот на XIX век се оформи нова нација, нов ентитет во земјата позната како Македонија, а тој едноставно не е грчки ентитет. Верувам дека Македонците без никаков друг атрибут со текот на времето ќе бидат сфатени, но грчките Македонци кои сметаат дека се Грци треба да направат напор, како и меѓународните фактори. Мислам дека многу други народи и многу малцинства треба да формираат сојуз и да ги научат Грците што значи да се биде малцинство и колкаво богатство е соживотот со малцинствата.

Григорис Валијанатос, поранешен советник на лидерот на ПАСОК, Јоргос Папандреу

минатиот век, која мораше да прави антидемократски отстапки за да се одбрани од ембаргото на Грција или од притисокот на половина Европа. Во текот на изминативе години успешно му докажавме на светот кој е провокатор, дестабилизатор и антидемократ, а кој е стабилизатор, амортизер на конфликти и предводник на демократски и на општествени реформи. Адутите повеќе не се на страната на јужниот сосед. Европа е свесна за девијациите кои Грција ги продуцира, за опструкционата улога која подолго време ја игра на сметка на заедницата. Треба цврсто да се опстои на курсот по кој Македонија се движи, бранејќи ги своите национални, историски и цивилизациски придобивки.

ЗАГОВОР ИЛИ УТОПИЈА?

Деновиве во јавноста нашироко се зборува за тезите на добро познатиот Сем Вакнин кој, покрај своите економски погледи за сегашноста и за иднината на земјава, протури и информација според која Американците планирале да испратат агенти за смена на режимот во Македонија. И нормално, повторно се разбудија страстите, се крена косата на главата. Што е, пак, сега проблемот, многумина го поставија ова прашање. Кому и зошто воопшто некому Македонија му пречи?

Не станува збор за обичен провокатор, кој има цел да го подигне рејтингот на некој медиум, туку изјавите доаѓаат од американски аналитичар во Македонија, кој во текот на изминатиот период толкуваше и предлагаше реформи спроведени од македонски гарнитури. Во целата работа може да се забележи одреден заговор против актуелната македонска Влада и Македонија како држава воопшто. Перверзноста оди дотаму што како шеф на деструктивната

речиси сите влијателни структури кои се под закрила на Европа и на Обединетите нации, а во оние каде што, пак, сме членки, не ни ги почитуваат загарантираните права во согласност со статутите кои ги имаат донесено.

Како пример ги посочуваме деструктивните процеси кои против македонството се водеа и се водат во Советот на Европа, во Европскиот парламент и во слични институционални конституции. Народот, јазикот и македонската цивилизација воопшто секогаш се пречка за модерните национал-социјалисти и за шовинистите од нашето регионално опкружување, но и подалеку.

Но, ете повторно сме тука и покрај неоправданото отфрлање на македонската партиципација во крупните европски и трансатлантски сојузи. Македонија повеќе не е крвката земја од почетокот на деведесеттите години на



Грција сериозно го прекрши член 11 од договорот кој го потпиша под чадорот на ОН и со тоа ѝ нанесе огромна штета на Република Македонија. Најавено е уште едно прекршување при нашиот евентуален влез во ЕУ и тоа е дваесеттина пати повторено од страна на грчките авторитети. Ние мораме да се справиме со тоа прашање на начините кои ги имаме на располагање. Бидејќи досега шансите тоа да се реши само со разговори се покажаа недоволни, оценивме и по судски пат да се обидеме да ја докажеме нашата правда. Се разбира, ќе ги продолжиме и преговорите.

Никола Груевски



Сè се сведува на вас и до нивото до кое ќе одите со компромисот. Треба да се концентрирате на тоа што е важно за вас, она што ви овозможува да го зачувате идентитетот. А, идентитетот е она како се чувствува, кој си и што си, а не она што е ставено на хартија, во документите на ОН. Која било одлука и да донесете ќе бидете истата личност и ќе зборувате на истиот јазик. Ништо не е толку тешко, како што изгледа на почеток. Треба храброст за компромис. Верувам дека вие и Грција може да најдете решение и да станете вистински сојузници. Веќе наредниот ден ќе зборувате на ист јазик.

Филип Рикер



УШТЕ КОЛКУ ЦРВЕНИ КИЛИМИ ЗА БЕЛОСВЕТСКИТЕ ХАЗАРДИ?



Не можеме да преговараме за идентитетот. Тоа не е нешто за кое се преговара и разговара. Доколку го направиме тоа, би било исто како да му ја земеме душата на македонскиот народ. Со тужбата против Грција во Судот во Хаг, Македонија се обидува да ја врати вистинската дискусија за името во рамките на Привремената спогодба. Целта е преговорите за името да се вратат во ОН, а не за идентитетот. Со тоа на Грција би ѝ се оневозможило да ја спречува земјава во евроатлантските интеграции.

Силвана Бонева

Се надеваме дека прашањето за името ќе се реши. Постојано велите дека е потребно брзо решение, но очигледно е дека тоа нема да се случи набрзо. Но, најважно е дека и двете страни признаваат оти што и да се случува околу прашањето за името, приемот на Македонија во НАТО ќе биде во корист и на Алијансата, и на Македонија, и на Грција, и на Балканот. Даниел Фрид во соработка со посредникот Нимиц се обидуваат да се најде компромис и САД ќе продолжат да работат на изнаоѓање решение.

Кондолиза Рајс

мисија, која големата сила би ја испратила во земјава, би бил определен контроверзниот Едвард Џозеф, поранешен директор на Меѓународната кризна група и човек кој прогнозира дека Македонија нема да постои за 10 години доколку во блиска иднина не стане членка на НАТО. Лажни патки за замајување на јавноста или веродостојни податоци, кои треба да се земат предвид? Тезите дека информациите на Вакнин произлегле директно од Белата кука внесуваат уште поголема забуна кај јавноста.

Почнувањето на операциите на новата американска администрација и на обновениот тим на Меѓународната кризна група наскоро би стартувало, а сè тоа би било во функција на соборување на власта во Македонија, која во изминатиот период се покажа непопустлива во одбраната на македонското име и на македонскиот идентитет.

Изминативе години македонско-грчкиот спор околу името ја стави Бушовата администрација во многу непријатна состојба, особено за време на Самитот на НАТО во Букурешт, а за тоа Македонија беше најмалку виновна. Главните провокации, уцени и ултиматуми пристигнуваа од страна на Атина, па токму администрацијата на Караманлис беше таа која ги стави во незавидна положба Американците во Романија. По ваквиот развој на состојбите ќе беше многу поверојатно Белата кука да правеше планови за разбивање и за соборување на грчката Влада, а не на македонската. Значи, Вакнин или пренесува нешто што само наслушал, а секоја будала тоа може да го истресе од раков или, пак, се обидува да продуцира антиамериканско расположение во Македонија, што во овој момент би ѝ одело во прилог на Грција.

Па, доколку и хипотетички, како веродостојна ја земеме тезата на Сем дека Едвард Џозеф ќе го руши Груевски и

неговата гарнитура, би го поставиле прашањето, а кој тоа ќе го замени Груевски во блиска иднина? Дали тоа ќе бидат партиите кои имаат по 2, 3, 5 или 9 проценти расположение кај електоратот, наспроти 30 отсто кои ѝ се наклонети на власта?

Смешни се и аматерски предвидувањата и наводните планови на самонаречените стратегии од западните земји. Во моментот Македонија има една од најстабилните влади во регионот. Не навлегуваме во доменот на позитивно или негативно работење на домашната власт, но објективно таа има стабилни контури. Опозицијата тука има само улога на набљудувач на процесите, без реална сила нешто да смени во практиката, бидејќи е целосно раслоена и дезорганизирана. По распаѓањето на коалицијата "Сонце", веројатно ќе треба да поминат уште најмалку два парламентарни или локални изборни циклуса за да се освестат од шокот кој ги тресе речиси три години. Оттука, информациите на Вакнин, кои личат на уредувачката политика на "радио Милева" и обидот на Џозеф повторно да заигра на овие простори, однапред се осудени на неуспех, бидејќи плодното тло за вриење на нови заговори и деструктивни планови одамна е контаминирано со македонската сплотеност во одбраната на македонштината.